



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 16 април 1954
Број 12 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-186.

58

На основа точка 2 од глава XXIII дел II од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

УРЕДБА ЗА СЕЧА НА ДРВНА МАСА ВО 1954 ГОДИНА

Член 1

Сечата на дрвната маса во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија во 1954 година ќе се врши по контингенти на дрвната маса што може да се сече (етати).

Член 2

Контингенти за дрвна маса (етати) што можат да се сечат, односно на кои не може да се сече дрвна маса во 1954 година, во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија се определуваат и тоа:

Ред. бр	Шумско стопанство Национален парк	Един. мерка	Контингент на дрвна маса (етат)
1	2	3	4
1.	Шумско стопанство — Скопје	м ³	17.760
2.	Шумско стопанство — Т. Велес	„	13.460
3.	Шумско стопанство — Прилеп	„	22.620
4.	Шумско стопанство — Битола	„	18.000
5.	Шумско стопанство — Д. Хисар	„	12.000
6.	Национален парк — Пелистер	„	2.900
7.	Шумско стопанство — Ресен	„	10.450
8.	Шумско стопанство — Дебар	„	10.000
9.	Шумско стопанство — Гостивар	„	13.000
10.	Национален парк — Маврово	„	16.000
11.	Шумско стопанство — Тетово	„	15.000
12.	Шумско стопанство — Охрид	„	15.000
13.	Шумско стопанство — Струга	„	11.600
14.	Шумско стопанство — Кичево	„	55.000
15.	Шумско стопанство — Брод	„	38.000
16.	Шумско стопанство — Куманово	„	9.000
17.	Шумско стопанство — Кр. Паланка	„	16.900
18.	Шумско стопанство — Берово	„	37.800
19.	Шумско стопанство — Делчево	„	6.300
20.	Шумско стопанство — Кочани	„	73.000

- 21. Шумско стопанство — Струмица „ 43.260
- 22. Шумско стопанство — Гевгелија „ 28.000
- 23. Шумско стопанство — Кавадарци „ 57.000
- 24. Шумско стопанство — ШТИП „ 6.000

Член 3

Сечите на дрвните маси во 1954 година, до висината на определените етати во предниот член, ќе се врши према предлозите за сеча од шумските стопанства претходно одобрени од Управата за шумарство на Народна Република Македонија.

Член 4

Повреда на оваа забрана претставува кривично дело предвидено и казниво по член 246 точка 1 од Кривичниот законик.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 60

9 април 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

59

На основа точка 2 глава XXIII од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година и член 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕТНИ И ЗИМСКИ ПАСИШТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Органите на управување со шумските стопанства и националните паркови се должни летните и зимските пасишта со кои управуваат да ги издаваат на користење по пат на јавно наддавање (лицитација).

За издавање на пасиште во закуп се склучува договор за закуп помеѓу закуподателот и лицитантот што понудил најповолни услови.

Член 2

Летните и зимските пасишта се даваат на користење за паша на добиток по правило на стопански организации за рок кој не може да биде помал од 5 години.

Член 3

Во смисла на оваа уредба:

а) летни пасишта се високопланинските пасишта над зоната на шумската вегетација и планинските пасишта што во таа зона се наменети за паша во летниот период;

б) зимски пасишта се пасишта што според климатските услови и тревниот состав служат за сместување и пасење добиток во текот на зимскиот период.

Член 4

Закупецот на пасиштето е должен закупеното пасиште да го користи на начин со кој ќе обезбеди трајно и рационално користење на истото, а по утврдениот стопански план.

Член 5

Издавањето на користење и определување на закупнината на пасиштето се врши според утврдениот капацитет на пасиштето.

Користење на пасиштето над и под одредениот капацитет може да стане со претходна согласност на управувачот на пасиштето и дополнителна наплата за вишокот на добитокот.

Член 6

Закупецот на пасиштето е должен на пасиштето да ги изврши мелиорационите и други работи утврдени со стопанскиот план на пасиштето и договорот.

Член 7

Преотстапување на пасиште во ползување на друго лице закупецот може да изврши само по претходно одобрување од закуподателот.

Член 8

Со парична казна од 20.000 — 500.000 динари ќе се казни закупецот на пасиштето:

1) ако мелиоративните и други работи од стопанскиот план на пасиштето предвидени во договорот за закуп не ги изврши по време и квалитет;

2) ако закупеното пасиште или дел од него го преотстапи на друг корисник без одобрение на закуподателот;

3) ако во закупеното пасиште пушни на паша поголем број добиток од капацитетот на пасиштето без одобрение на закуподателот;

4) ако закупеното пасиште го користи за цел противна на неговата намена и со тоа го деградира пасиштето.

Член 9

Одговорните лица на шумските стопанства и националните паркови, кои ќе склучат договор за издавање под закуп на летни и зимски пасишта противно на оваа уредба ќе се казнат со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

Член 10

Народните одбори на општините со свои одлуки ќе го регулираат издавањето под закуп на селските утрини и пасишта.

Член 11

Правилник за спроведување на оваа уредба ќе пропише Директорот на Управата за шумарство на НР Македонија.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 62

9 април 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

60 ✓

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот на спроведување на Уставниот закон, а на предлог Републичката Управа за буици, Извршниот совет на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

1. Подрачја во кои се стрмните земјишта подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Снеговски-облаковски“, околина Битолска во атарот на селата: Снегово, Облаково, Старо Змирово, Горно Српци, Рамна, Лера, Стрежево, Црносец, Габаловци, Секирани, Драгожани, Драгарино, Кукурчани, Крклино, Раштани и град Битола — месностите: „Германски гробишта“, „Киромарица“, „Корија“, „Зли осој“, „Вирови“, „Црновршко брдо“ и „Кула“ во следните граници:

а) Од југ: од местото звано Крива воденица, кај град Битола оди по реката Драгор узводно до местото на патот Битола — Охрид. По тоа оди по истиот пат се до местото звано Превалец десно од тригонсметарот 935 од каде скршнува на северозапад по патот до село Лера.

б) Од запад: од селото Лера скршнува кон север и избива на кота 742, пстоа оди по дес-

ната обала на реката Шемница до самата падина и излегува пак на реката Шемница спротив кота 729. Одовде скршнува на исток и оди до селото Стрежево. Од ова село излегува на селскиот пат спротив кота 764 и по истиот оди се до пред селото Габаловци од каде скршнува кон исток.

в) Од север: од село Габаловци оди приближно по изохипса 700 и излегува на селото Секирани кај црквата и од таму оди на село Драгжани кај црквата од каде приближно по изохипсата 700 оди преку селото Драгарино и излегува над селото Кукуречани од каде скршнува на југ.

г) Од исток: од село Кукуречани скршнува на југ и лучно пак приближно по изохипсата 700 излегува кај селото Крклино од каде лево од кота 865 излегува кај црквата во село Раштани, преку сртот излегува на „Германски гробишта“ и од таму на местото наречено „Крива воденица“.

2. Реонот „Древенички“ околија Битолска во атарот на селата: Долно Српци, Беранци, Црнобуки, Лисолај, Лопатица, Суводол, Вардино, Трновци, Св. Тодори, Падино, Иваљевци и Древеник, — месностите: „Самовилице“, „Орлак“, „Телекојца“, „Средни рид“, „Јовкова орница“, „Штунга“, „Кале“ (1162), „Кале“ (1495), „Стара бука“, „Аљушица“, „Мечит“, „Верцова чука“, „Бука“, „Треска“, „Лески“ и „Големо брдо“, во следните граници:

а) Од југ: од кота 709 кај селото Црнобуки и минава преку манастирот кај селото Лисолај. Понатаму оди на кота 766 и од тука по падината на местото наречено „Телекојца“, избива на Чагорска Река спротив кота 768. Од таму лево од кота 795 избива на патот изнад село Мургашево.

б) Од запад: од патот изнад село Мургашево оди по истиот се до испод селото Вардино, од каде скршнува кон југо-исток и кај воденицата више селото Вардино ја преминува реката и избива на кота 1255. Од оваа кота оди до местото наречено „Кале“ тригонометар 1495 и след тоа на кота 1121, кота 820 југозападно од село Трновци.

в) Од север: од село Трновци оди изнад село Св. Тодори и избива кај селото Педино од каде скршнува на југ и кај воденицата е поминува Иваљевска Река и изнад селото Долно Српци избива на кота 726.

г) Од исток: од кота 726 лучно оди над село Беранци приближно по изохипсата 700 и избива на кота 709 изнад селото Црнобуки.

II. Народниот одбор на Битолска околија ќе направи план за посебни заштитни мерки (член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување) и план за преориентација во вишегодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 65

9 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Ф. Брајковски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

61

На основа чл. 110 и 111 од Уредбата за данскот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА РАЗРЕЗАНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛИЕ КОЈ ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ОД ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ КАКО АКОНТАЦИЈА ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1954 ГОДИНА

1. Даночните обврзници на кои не им е извршен разрезот на данокот на доход од земјоделие за 1954 година се должни за II тромесечје на 1954 година на подрачјата на народните одбори да платат аконтација во проценти од разрезаниот данок на доход за 1953 година и тоа:

Народниот одбор на град Скопје	20%
Народниот одбор на Битолска околија и на Градската општина Битола	25%
Народниот одбор на Кумановска околија и на Градската општина Куманово	20%
Народниот одбор на Охридска околија и на Градската општина Охрид	20%
Народниот одбор на Прилепска околија и на Градската општина Прилеп	25%
Народниот одбор на Струмичка околија и на Градската општина Струмица	22%
Народниот одбор на Тетовска околија и на Градската општина Тетово	15%
Народниот одбор на Титов-велешка околија и на Градската општина Титов Велес	25%
Народниот одбор на Овчеполска околија и на Градската општина Штип	20%
Народниот одбор на Гевгелиска околија	25%
Народниот одбор на Гостиварска околија	20%
Народниот одбор на Дебарска околија	20%
Народниот одбор на Кичевска околија	20%
Народниот одбор на Кочанска околија	15%
Народниот одбор на Криво Паланечка околија	10%

Народниот одбор на Малешевска
околија 10%

Народниот одбор на Преспанска
околија 15%

Народниот одбор на Скопска околија 17%

Народниот одбор на Тиквешка околија 25%

2. Народните одбори кои што ќе го извршат разрезот на данокот на доход од земјоделието за 1954 година, определените проценти во точка 1 на ова решение ќе ги применуваат на тој разрез.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 67

9 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Ф. Брајковски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

62

На основа точка 2 од глава XXIII од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година и член 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ГОДИШНА ЗАКУПНИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗИМСКИТЕ И ЛЕТНИТЕ ПАСИШТА И ПАСИШТАТА ВО ШУМА

I

Минималната годишна закупнина за користење на зимските и летните пасишта и пасиштата во шума на општествениот имот за паша на добиток, под која не може да се дава под закуп на територијата на Народна Република Македонија, се определува според бонитетот, а за зимските пасишта и по подрачја и тоа:

а) Зимски пасишта

Закупнина во динари

Вид на добитокот	Един. мера	I подрачје			II подрачје		
		бонитет			бонитет		
		I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
Овци	глава	90	70	50	70	50	40
Едар добиток	„	360	280	200	280	200	160
Подмладок на едриот добиток	„	180	140	100	140	100	80

б) Летни пасишта

Вид на стоката	Един. мера	Вредносни катег. дин.		
		I	II	III
1	2	3	4	5
Овци	глава	120	90	60
Едар добиток	„	480	360	240
Подмладок на едриот добиток	„	360	200	140

в) Пасишта во шума

Вид на стоката	Един. мера	Минимал. цена дин.
1	2	3
Овци	глава	30
Едар добиток	„	120
Подмладок на едар добиток	„	60

II

Во смисла на ова решение како зимски пасишта од првото подрачје се сметаат зимските пасишта на териториите на народните одбори на Титов-велешка, Струмичка, Овчеполска, Кочанска, Гевгелиска и Тиквешка околија, а како зимски пасишта од второто подрачје се сметаат зимските пасишта на териториите на останатите народни одбори на околииите.

III

Народниот одбор на околијата према квалитетот на тревната растителност и другите условија за користење на пасиштата, до 20 април 1954 година ќе го определи бонитетот на пасиштата на своето подрачје.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 63

9 април 1954 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Ф. Брајковски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

63

На основа точка 2 глава XXIII од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година и член 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ ✓

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МИНИМАЛНИ ПРОДАЈНИ ЦЕНИ НА ДРВАТА НА КОРЕН (ШУМСКА ТАКСА)

I.

Минималните продајни цени на дрвата на корен под кои што не може да се продаваат дрвата предвидени во најповолни услови за сеча, од шумите со кои управуваат

шумските стопанства и националните паркови на територијата на НР Македонија, се определуваат по подрачја, дрвесни видови, сортименти и квантитети и тоа:

Дрв. вид.	СОРТИМЕНТ	Димензии		Един. мера	Подела на подрачја		
		Про- мер	Држ.		I	II	III
					Миним. цени	Миним. цени	Миним. цени
1	2	3	4	5	6	7	8
Д а б бел јасен брест и костен	Технички материјали фирн. трупци пилан. трупци А/Б " " Ц пилат. и ст. Труп. жел. прагови а) за нормален б) за индустриски Трупци за дуж. и колар. граѓа јамско дрво и селска граѓа	30	3	м ³	3.000	2.600	2.200
		25	2	"	2.700	2.300	2.000
		—	5,5	"	3.500	3.000	2.600
		2,3—2,6		м ²	2.000	1.700	1.500
		1,2—1,6		"	1.400	1.400	1.200
		до 2 м.		"	2.700	2.300	2.000
		по југ. станд.		"	1.500	1.200	1.100
Бука, габер цер и клен	Трупци за лушт пил. труп. А/Б труп. и норм. пр. трупци за инд. прагови трупци за друмска и колска граѓа јамско дрво и сел. граѓа за град.	40			2.800	2.400	2.300
		25	2		1.300	1.200	1.100
		2,3—2,6			1.200	1.100	1.000
		1,2—1,6			1.000	900	800
		до 2 м.			1.200	1.100	1.000
		по југ. станд.			1.000	900	800
Црни габер	Пил. трупци и тех. дрво за домаш. индустриски потреби	12	1		6.000	5.500	5.000
Орев	Труп. за фурнир по погодба Пил. труп. А/Б Пил. труп. Ц	30	3		20.000	18.000	17.000
		25	2		10.000	9.000	8.000
					9.000	8.000	7.000
Цреша круша	Труп. за фурнир Пил. трупци	25	2		15.000 3.000	14.000 2.700	13.000 2.400
Липа	Труп. за фурнир Пил. труп. А/Б	30	2		6.000	5.500	5.000
		25	2		2.500	2.300	2.000
Топола, јасика врба, ела и др	Труп. за лушт. Пил. трупци А/Б Селска граѓа	40			3.500	3.200	3.000
		25	2		1.200	1.100	1.000
					900	800	700
Ела и смрша	Труп. за лушт. Пил. труп. А/Б Пилоти и столб. Јамско и селска граѓа	30	30		3.500	3.200	3.000
		25	2		2.500	2.000	1.800
			5,5		3.200	2.500	2.400
		Југ. станд.			1.500	1.200	1.100
Б о р	Пил. трупци А/Б Пилоти и столб. Јамска и селска граѓа	25	3		2.600	2.100	2.000
			5,5		3.200	2.500	2.400
		Југ. станд.			1.500	1.200	1.100
Јавор и плата	Пил. трупци А/Б селска граѓа	25	3		2.800 1.200	2.400 1.100	2.000 1.000
Даб, костен, багрем и четинар	Столб. за лозја, хемељ и др. Колци за овошт. лозеле и др. Мотики, ластагарка стат и др.	8—12	2,5—4 пр.		80	70	60
		5—10	1,25—2,5 пр.		30	25	20
		2—4	1,5—2,5		20	15	10
Костен, јаст. леска и др.	Обрачи	3—5		сноп	60	50	40

	Правоход. дрвца (елки)			парче	50	40	30
Сите дрв. видови	Вила рачки	40	—	парче	30	25	20
	Прачки за кошници			сноп	40	35	30
	Огревно дрво						
	бука, габер, даб. цер А/Б				210	180	140
	„ П				190	170	130
	Останали тврди				190	170	130
	Меки лисјери				160	149	100
	Четинари				153	120	90
	Несортирано				200	180	130

II

Во смисла на ова решение се сметаат:

а) Како шуми од првото подрачје шумите на подрачјата на народните одбори на Скопска, Кумановска, Тетовска, Гостиварска, Гевгелиска, Кочанска, Т. Велешка, Прилепска, Битолска, Овчеполска и Струмичка околија;

б) Како шуми од второто подрачје шумите на подрачјата на народните одбори на Кичевска, Охридска, Тиквешка, Кривопаланечка, и Преспанска околија;

в) Како шуми од третото подрачје шумите на подрачјата на народните одбори на Малешевска и Дебарска околија.

III

Народниот одбор на околијата, према транспортните и другите услови за пооделни реони од своето подрачје, може да определи повисоки продајни цени на дрвата на корен под кои да се продаваат дрвата за сеча али не помали од пропишаните во точка 1 од ова решение.

IV

Ова решение стапува на снага од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 61

9 април 1954 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Ф. Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

64

На основа член 14 од Уредбата за задолжително испраќање печатени работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ПОСЛОВНИЦАТА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА ВО СКОПЈЕ

1. Секое печатарско односно издавачко претпријатие во Народна Република Маке-

донија покрај доставувањето на задолжителните примероци на установите одредени во член 8 од Уредбата за задолжително испраќање печатени работи и во Одлуката за доставување печатени работи на Народната библиотека во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 35/53) е должно бесплатно и за своја сметка да ѝ испраќа на Пословницата на Заводот за авторско-правна заштита во Скопје по еден примерок од секоја печатена работа во смисла на член 3 од споменатата Уредба.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр 68

9 април 1954 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Ф. Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

65

На основа член 14 од Уредбата за задолжително испраќање печатени работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/53), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА ВО СКОПЈЕ

1. Во точка 1 од Одлуката за задолжително доставување печатени работи на Народната библиотека во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 35/53) во ред 1 по зборот „печатарско“ се додаваат зборовите „односно издавачко“.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 69

9 април 1954 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Ф. Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Абедин Расим Хава, од Скопје, ул. „160“ бр. 27, поднесе до свој суд тужба за развод на бракот против Абедин Расим Шакир, од Скопје, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Абедин е со непознато местожителство, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 272/54. (54)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Санта Симонова Чунковска, по татко Бендеска Сотирова, од с. Гавато, сега настанета во Битола, ул. Маршал Тито бр. 56, поднесе тужба за развод на бракот против мажот си Симон Митров Шумковски, од с. Гавато, а сега со непознато местожителство во Америка. Бидејќи тужениот Симон е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд или одреди свој застапник. Во противен случај ќе го застапува одредениот застапник Петар Ефтимовски, адвокат од Битола.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 336/53. (55)

Слободка Аргирова, по маж Гурова Вујсинова, од Битола, ул. „Јорго Осман“ бр. 13, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против мажот си Гуро Вујсин, од с. Бистрица, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Гуро е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд или одреди застапник. Во противен случај ќе го застапува одредениот застапник Филип Николовски, адвокат од Битола.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 335/53. (56)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Ристо Зизов Пеновски, од с. Косинос, околија Костурска — Егејска Македонија, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против жена си Софија Ристова Пеновска, родена Димитриевска, од с. Лобаница, — Костурско, а сега во Румунија со непозната адреса. Бидејќи тужената Софија е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд и соопшти сегашното си местожителство. Во противно ќе и се одреди старател и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 73/53. (58)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Васил Рафаиловски, бивш од с. Волковија, Гостиварско, кој е умрен на 5-X-1950 година и после својата смрт оставил жена, синови и ќерки.

Се повикува наследникот Павле Василев Рафаиловски, сега во град Софија — Бугарија, со непозната адреса, да се јави на овој суд лично или преку свој полномошник во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство со одредениот му старател.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 65/54. (60)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Фејзули Камилова Атица, бивш од с. Требиште, се води оставинска постапка пред овој суд и појавените наследници Фејзули, родена Далими Макса и Фејзули, родена Далипи Рабие, со непознати адреси во Албанија, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јават лично пред судот за да ги штитат своите наследнички интереси. Во противен случај оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 77/53 (61)

По оставината на пок. Колеци Халила Фадил, бивш од с. Селокуки, се води оставинска постапка пред овој суд и појавените наследници Фарие Хаик Муча, со непозната адреса во Албанија, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично пред овој суд или преку својот полномошник за да ги штити своите наследнички интереси. Во противно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 89/53. (62)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска расправа по оставината на пок. Прцуловски Трајчев Ставре, бивш од с. Царевдвор.

Се повикува наследникот Прцуловски Ставрев Мите, на кој што местожителството е непознато, да се јави во рок од 2 месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ во овој суд за да биде повикан на расправата. Во противен случај оставината ќе биде расправена во негово отсуство со назначениот му старател Прцуловски Митев Петре, од с. Царевдвор.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 29/53. (18)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1954 година под реден бр. 19, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Дирекција на Југословенските железници, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: обезбедување примената на единствените сообраќајно технички прописи за сигурност и безбедност на сообраќајот; согласување на возниот ред со јавните и стопанските потреби на мрежата на заедницата на железничките претпријатија и мрежата на Југословенските железници; врши инспекција на послувањето на претпријатијата од име на заедницата на железничките претпријатија и претприема мерки со кои се обезбедува единствен начин на послувањето на Југословенските железници.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 81/54. (146)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1954 година под реден број 9, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Земјоделско стопанско претпријатие „1 мај“, со седиште во с. Белимбегово. Предмет на послувањето на претпријатието е: земјоделие, сточарство и услуги со сопствени машини.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 62/54. (147)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1954 година под реден број 12, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговски дуќан „Руен“, со седиште во с. Злетово, Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстилни, галантериски, колонијални, железарски, книжарски стоки, како и продажба на тутун и кибрит.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 12/54. (147)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1954

година под реден број 6, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие — дуќан „Борис Кидрич“, со седиште во с. Пробиштип, Кочанско. Предмет на пословањето на претпријатието е: купопродажба на текстил, колонијални, книжарски и градежни стоки и огревни материјали.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 6/54. (101)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 21, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Кожар“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на претпријатието е: промет со кожи, волна, црева и животински длаки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 21/54. (117)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1954 година под реден бр. 22, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Работничко службенички угостителски дуќан „Рудар“, со седиште во село Добрево. Предмет на пословањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 22 од 16-II-1954 год. (118)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1954 година под реден бр. 5, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Југословенски железници-Дирекција ЈЖ — Скопје — Претпријатие за одржување на пруги, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: одржување на железнички пруги и пружни построени и објекти на желез. транспортно претпријатие, сите инвестициони ремонтни работи на постоеките пруги, како и новоградња на индустриски колосеци и др.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 53 од 16-II-1954 год. (141)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1954 година под реден бр. 4, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Југословенски железници — Дирекција ЈЖ — Скопје — Претпријатие за оправка на коли и локомотиви, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претпријатието е: оправка на коли и локомотиви.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 52 од 16-II-1954 год. (142)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1954 година под ред. бр. 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на едро со промет на мешовити стоки „Вардар“, со седиште во Неготино. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија на едро со мешовити стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 26 од 27-I-1954 година. (52)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1954 година под реден бр. 4, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен мешовит трговски дуќан „Братство“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со мешовити стоки на мало.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 13 од 25-I-1954 година. (53)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1954 година под реден бр. 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Околинско мешовито трговско претпријатие на големо „Иднина“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на прет-

пријатието е: набавување и продажба на мешовито индустриска и колонијална стока на големо.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 10 од 23-I-1954 година. (63)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-I-1954 година под реден бр. 5, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Градско претпријатие „Кожар“, со седиште во Гостивар. Предмет на пословањето на претпријатието е: купопродажба на волна, кожа, црева и животински влакна и преработка на истите.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 27 од 28-I-1954 година. (64)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-II-1954 година под реден бр. 11, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Самостоен мешовит трговски дуќан „Нова Трговија“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: купопродажба на стоки на мало во внатрешниот промет.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 126 од 22-II-1954 година. (95)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-I-1954 година под реден бр. 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на едро „Руен“, со седиште во Кочани. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со земјоделски, прехранбени и индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 1 до 21-I-1954 година. (96)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1954 година под реден бр. 8, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговски дуќан „Искра“, со седиште во с. Пробиштип. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со емиш, зарзават, јужно овоштие, преработка на емиш и зарзават, бонбони, правење и продажба на леб, производство и продажба на луксузни пецива, купување на жива стока, клање и продавање на свежо месо и сувомеснати производи, како и продавање на брашно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 8 од 25-I-1954 година. (103)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1954 година под реден бр. 18, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие за промет со селско стопански производи на големо „Веласица“, со седиште во Струмица. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со добиток, сточна храна, зарзават, овоштие, жита, мелнички производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, продажба и преработка на месо и млеко.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 18 од 11-II-1954 година. (114)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1954 година под реден бр. 19, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан број 1 „Илиден“, со седиште во с. Злетово. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со сите видови индустриски стоки текстил, колонијал, кинкалерија, галантерија и железарија на ситно.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 19/11-II-1954 година. (115)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 36, е запишано стопанското претпријатие под фирма: „Југопроект“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на претприја-

тието е: проектирање, унапредување на организацијата на стопанските претпријатија и вршење други слични стопански услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 38/54 (291)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1954 година под реден број 26, е запишано под фирма: Фурнадишки дуќан „Љуботен“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработување и продавање на леб и бели пецива.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 12/54. (292)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1954 година под реден број 25, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Бифе „Победа“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на претпријатието е: продавање на пијалочи и меснати производи (кебапчиња, салами и кобасици).

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 11/54. (293)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1954 година под реден број 23, е запишано под фирма: Кафана „Македонија“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на претпријатието е: продавање на пијалочи и меснати производи (кебапчиња, салами и кобасици).

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 9/54. (294)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-III-1954 година под реден број 31, е запишано под фирма: Месарски дуќан „Шар“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на дуќанот е: продавање на пресно месо и месни производи на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Е. бр. 7/54. (288)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-III-1954 година под реден број 30, е запишано под фирма: Фурнадишки дуќан „Напредок“, со седиште во Горче Петров. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продавање на леб и лебни производи (бели пецива) на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 4/54. (296)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 9627 од 10-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 55, рег. бр. 32, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Снабдител“, со седиште во Горче Петров.

Трговскиот дуќан е основан со решение на Народниот одбор на Скопска околија бр. 9082 од 14-XI-1953 година.

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: трговија со колонизални стоки на мало.

Трговскиот дуќан ќе го потпишуваат раководителот Никола Тундоски и Соне Мандичевски, и двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 9627/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (29)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 9414 од 12-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 56, рег. бр. 33, претпријатието под фирма: Претпријатие за проектирање на порои и мелиорации „Поројпроект“, со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Скопска околија, бр. 9099 од 20-XI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: а) изработување на проекти за уредување и пошумување на порои и разни други работи во врска со уредувањето на пороите, како и сите нужни геодетски снимања; б) изработување на проекти за мелиорации на земјишта, регулации на водотоци и реки и разни работи во врска со мелиорациите,

како и сите нужни геодетски снимања; в) изработување на инвестициони програми за града од областа на пороите и мелиорациите на земјиштата, како и на изработка на буичар; основи и други научни експертизи во врска со уредувањето на пороите и мелиорациите.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот инж. Јанко Софијановски и шефот на сметководството Милорад Јабудовиќ, и двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 9414/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (34)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 9402 од 1-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 60, рег. бр. 40, претпријатието под фирма: Земјоделско стопанство „Прогрес“, со седиште во с. Неманица.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 5920 од 25-VII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: земјоделие и сточарство.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Трајан Коцев, а во негово отсуство книговодителот Боро Ефтимов, во границите на овластувањето.

Бр. 9402/53 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија. (41)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАР

Со решение на Народниот одбор на Градската општина — Струга бр. 2478/53 година е сменета фирмата на Земјоделското стопанство „Приз Дрим“, со седиште во Струга, и во иднина истото ќе се води под фирма: Градско земјоделско стопанство „Борис Кидрич“ — Струга.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 4278/53. (35)

Со решение на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9669/53 година инж. агроном Димитри Белевски е овластен да ја потпишува фирмата на Градското земјоделско стопанство „Борис Кидрич“ — Струга.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 9669/53. (39)

Со решение бр. 30520 од 8-XII-1953 година на Народниот одбор на Градската општина — Битола. Веле Лозановски е назначен за директор на Претпријатието за метални производи „Горги Наумов“, со седиште во Битола, и од 1-I-1954 година има право да ја потпишува фирмата на Претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Марко Наумовски и од 1-I-1954 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 1116 од 18-I-1954 година. (78)

Со решение бр. 1254 од 5-II-1954 година на Народниот одбор на Тиквешка околија Тодор Костов е назначен за директор на Претпријатието за таан и алва, со седиште во Кавадарци, и од 5-II-1954 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Данчо Баев и од 5-II-1954 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 1254/54 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (79)

Со решение бр. 1037 од 12-II-1954 година на Народниот одбор на Градската општина — Титов Велес Јорданка Илкова е назначена за директор на Градската народна аптека, со седиште во Титов Велес, и од 15-I-1954 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Боро Николовски и од 15-1-1954 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 1037/54 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес. (143)

Со решение на Градежното претпријатие за пастишта „Гранит“ — Скопје, бр. 255 од 16-IX-1953 година Милаи Силјановски, началник на I-градилиште „Гранит“ — Битола, се разрешува од должност потписник на градилиштето и од 25-IX-1953 година му престанува правото да го потпишува градилиштето.

Со истото решение е назначен за потписник Вангел Димовски, секретар на градилиштето, и од 25-IX-1953 година има право да го потпишува истото.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 24201 од 17-IX-1953 год. (250)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Со решение на Управниот одбор на Земската ергела „11 октомври“, со седиште во с. Гнеотино назначени се за потписници на Установата управникот инж. агроном Горѓи Петковски и книговодителот Владо Димитровски и од 5-IX-1953 година имаат право да ја потпишуваат фирмата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Никола Ташковски и од 5-IX-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 13699 од 5-IX-1953 год.

Со решение на Управниот одбор на Селекционо сточарската станица, со седиште во Битола, назначени се за потписници на Установата управникот Јован Петковски и книговодителот Горѓи Танчевски и од 21-IX-1953 година имаат право да ја потпишуваат фирмата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Арѓир Јовановски и Атанас Кука и од 21-IX-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14621 од 21-IX-1953 година.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Куманово, бр. 5147 од 25-XII-1953 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 44, рег. бр. 44, установата под назив: Градска установа за водовод и канализација, со седиште во Куманово.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Градската општина — Куманово бр. 5147 од 25-XII-1953 год.

Предмет на работата на установата е: одржување на постоечкиот водовод и канализација, како и подигање на нов.

Установата ќе ја потпишува директорот Алириза Јусуфи, во границите на овластувањето.

Бр. 5147/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Куманово. (80)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 18472 од 2-XII-1953 година Селанската работна задруга „Гоце Делчев“, со седиште во с. Могила, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 18472 од 2-XII-1953 год. (27)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 9367 од 26-XII-1953 година Задружното земјоделско сточарско стопанство „Ванчо Бурзевски“, со седиште во с. Неманици, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 9991 од 25-XII-1953 година е закриено.

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 9367 од 26-XII-1953 година. (42)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 15—16, рег. бр. 7, е запишана Општата земјоделска задруга „Васов Град“, со седиште во с. Мрежичко.

Задругата е основана на собранието од 3-X-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат управникот Тодор Атанасов и членовите Димо Т. Мајсторов и Ристо Д. Кимов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 15355 од 31-XII-1953 година. (83)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 13—14, рег. бр. 7, е запишана Општата земјоделска задруга „Перун“, со седиште во с. Рожден.

Задругата е основана на собранието од 30-XI-1953 год. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат Косто П. Бојковски и членовите Стојан Ристовски и Петко Лостов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 16008 од 31-XII-1953 година. (71)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 47, рег. бр. 47, е запишана Општата земјоделска задруга „1 мај“, со седиште во с. Волино.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 13-IX-1953 год. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Димко Терзиовски и членот Љубе Бочевски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 16399 од 18-IX-1953 год. (197)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за завршен III клас економски техникум, издадено од Економскиот техникум во Скопје на Душанка Ружинска — Скопје. (753)

Регистарска книшка рег. бр. М-1727, ред. бр. 56/52, издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Селанската работна задруга, с. Ржаничани — Скопско. (754)

Воена легитимација бр. 10212, серија „Б“, издадена од ВП 5573/22 на Димитар Љ. Мицоски — Скопје. (755)

Воена легитимација рег. бр. 3134, серија „Б“ издадена од ВП 8036 — Ниш на Александар Митев Христовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 44 — Кр. Паланка. (774)

Работничка книшка бр. 2388798/50, издадена од ВП 6396-31 — Скопје на Чедо Ѓорѓевски, с. Теарце — Тетовско. (863)

Работничка книшка серија 016560, бр. 4800/53 г. издадена од Албанската учителска школа — Скопје на Јордан Рафајловски — Скопје. (865)

Индекс бр. 106/51, издаден од правно-економскиот факултет во Скопје на Живоин В. Николки — Скопје. (866)

Сообраќајна дозвола за моторно возило рег. бр. 310 марка „школа“, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Поштанска авто гаража — Скопје. (916)

Сообраќајна книшка од мотоцикел, марка „Сакс“ М-042, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Стојан Ивановски — Скопје. (918)

Воена објава серија „А“ 87813, од 24-1-1954 год., издадена од ВП 1098 — Толмин на Благоја Бабановски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 11 — Кочани. (934)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 336608, серија бр. 297268, издадена од СВР на ГНО — Белград на Милена Мандариќ, ул. „Илинденска“ бр. 71а — Скопје. (756)

Лична карта рег. бр. 10775, серија бр. 0011909, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Ханиша Нуредин Мустафова, ул. „Ленински комсомол“ бр. 35 — Скопје. (757)

Лична карта рег. бр. 2563, серија бр. 088765, издадена од СВР — Скопје на Лазо Христов Гогов, стопанство „Острово“ — Скопје. (758)

Лична карта рег. бр. 64227, серија бр. 0070441, издадена од ПВР — Скопје на Селвија Зоксим Маноил Лазарова, ул. „375“ бр. 64 — Скопје. (759)

Лична карта рег. бр. 75126, серија бр. 0054506, издадена од ПВР — Скопје на Рајко Франц Стерниша, Термо централа, с. Маџари — Скопје. (760)

Лична карта рег. бр. 7183, серија бр. 0018265, издадена од СВР — Скопје на Јордан Божинов Митровски, ул. „318“ бр. 4 — Скопје. (762)

Лична карта рег. бр. 65418, серија бр. 0072441, издадена од ПВР — Скопје на Благоја Божинов Пејковски, ул. „135“ бр. 42 — Скопје. (763)

Лична карта рег. бр. 19860, серија бр. 0064106, издадена од СВР — Скопје на Даница Михаило (Стошиќ) Станковиќ, ул. „Орце Николов“ бр. 147 — Скопје. (764)

Лична карта рег. бр. 37550, серија бр. 0032797, издадена од СВР — Скопје на Јелена Петар (Нановска) Челебиќ, „Пролет“ 13 зграда, 10 стан — Скопје. (765)

Лична карта рег. бр. 35665, серија бр. 0028568, издадена од СВР — Скопје на Тодор Манов Чемков, ул. „317“ бр. 7 — Скопје. (766)

Лична карта рег. бр. 77384, серија бр. 0054291, издадена од ПВР — Скопје на Жана Наум (Косеска) Шокарова, Термо централа с. Маџари — Скопско. (767)

Лична карта рег. бр. 79509, серија бр. 58509, издадена од ПВР — Скопје на Мусли Рамадан Алиќ, ул. „146“ бр. 25 — Скопје. (763)

Лична карта рег. бр. 5034, серија бр. 0581068, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Рустем Муртезан Рустемов, с. Студеничани — Скопско. (791)

Лична карта рег. бр. 374, серија бр. 0612630, издадена од СВР на Скопска околија на Иван Николов Апостоловски, Горче Петров. (792)

Лична карта рег. бр. 2173, серија бр. 0578479, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Стојпа Трајан (Андоновска) Божинова, с. Петровац — Скопско. (793)

Лична карта рег. бр. 2336, серија бр. 0784175, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Мунир Исак Рушитов, с. Матка — Скопско. (794)

Лична карта рег. бр. 1557, серија бр. 0614326, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Шабан Мерџан Рамадани, с. Глуумово — Скопско. (795)

Лична карта рег. бр. 3415, серија бр. 0783053, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Софко Крстов Јовановски, Горче Петров — Скопско. (796)

Лична карта рег. бр. 10023, серија бр. 0586033, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Крсте Тодев Божиновски, с. Драчево — Скопско. (797)

Лична карта рег. бр. 6342, серија бр. 0616827, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Благоја Спасов Николовски, с. Бардовци — Скопско. (798)

Лична карта рег. бр. 2008, серија бр. 0614463, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Трпко Спасов Трпковски, с. Шишево — Скопско. (799)

Лична карта рег. бр. 11206, серија бр. 0587216, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Мустафа М. Фератовски, с. Вртекица — Скопско. (800)

Лична карта рег. бр. 15375, серија бр. 0591895, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Славко Илија Георгиевски, с. Горно Соње — Скопско. (801)

Лична карта рег. бр. 386, серија бр. 0577433, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Минер Пазарита Каиловски, с. Пали град — Скопско. (802)

Лична карта рег. бр. 1430, серија бр. 0579988, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Стојко Стојан Славковски, с. Бразда — Скопско. (803)

Лична карта рег. бр. 11429, серија бр. 0587439, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Драган Боризов Мирчевски, с. Горно Оризари — Скопско. (804)

Лична карта рег. бр. 7299, серија бр. 0583309, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Цветан Ристо Златановски, с. Бунарџик — Скопско. (805)

Лична карта рег. бр. 4180, серија бр. 0616142, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Рамадан Селман Асанов, Г. Петров. (803)

Лична карта рег. бр. 18162, серија бр. 0594282, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Бектеш Азем Бектеш, с. Семениште — Скопско. (807)

Лична карта рег. бр. 3344, серија бр. 0578045, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Младен Перо Урдаревиќ, с. Чучер — Скопско. (808)

Лична карта рег. бр. 238, серија бр. 0556343, издадена од СВР Витино — Космет на Марица Михајло Хањик Дајик, ул. „М. Тито“ бр. 28 — Г. Петров. (809)

Лична карта рег. бр. 4581, серија бр. 0616376, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Баки Ферат Саити, с. Крушопек — Скопско. (810)

Лична карта рег. бр. 4590, серија бр. 0580844, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Иван Горе Мицевски, с. Усје — Скопско. (811)

Лична карта рег. бр. 15067, серија бр. 0591587, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Саид Етема Идризовски, с. Цветово — Скопско. (812)

Лична карта рег. бр. 9803, серија бр. 0585313, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Ристо Атанас Ѓорѓиев, с. Стачици — Скопско. (813)

Лична карта рег. бр. 548, серија бр. 0578743, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Андо Јован Васковски, с. Зелениково — Скопско. (814)

Лична карта рег. бр. 270, серија бр. 085670, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Ѓорѓи Крсто Боџаров, с. Синџелиќ — Скопско. (823)

Лична карта рег. бр. 966, серија бр. 0573076, издадена од СВР на ОНО — Срез Ситнички на Шефкет Џемила Јашари, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 27 — Скопје. (830)

Лична карта рег. бр. 2478, серија бр. 0784119, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Трпе Перков Вељановски, с. Влае — Скопско. (831)

Лична карта рег. бр. 3891, серија бр. 0616189, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Таип Неби Неби, с. Паничаре — Скопско. (832)

Лична карта рег. бр. 4053, серија бр. 0616513, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Џабир Латиф Демир, с. Грчец — Скопско. (833)

Лична карта рег. бр. 16391, серија бр. 0592311, издадена од СВР на ОНО — Скопје на Акиф Мазлам Сннан с. Копаница — Скопско. (834)

Лична карта рег. бр. 24194, серија бр. 0071302, издадена од СВР — Скопје на Александар Костов Мироновски, ул. „466“ бр. 29 — Скопје. (841)

Лична карта рег. бр. 1113, серија бр. 0578689, издадена од СВР на ОНО Скопје на Реџеп Расима Фазлиовски, с. Г. Количани — Скопско. (864)

Лична карта рег. бр. 2915, серија бр. 0007437, издадена од СВР — Скопје на Елена Ристо Манева, ул. „Дебарце“ бр. 8 — Скопје. (908)

Лична карта рег. бр. 51755, серија бр. 0036696, издадена од СВР — Скопје на Марица Косто (Михаилова) Јанакиева, ул. „Орце Николов“ 53-стан 8-Скопје (920)

Лична карта рег. бр. 11103, серија бр. 0587113, издадена од СВР на ОНО Скопје на Цавит Амитов Османовски, с. Долно Количани — Скопско (923)

Лична карта рег. бр. 80600, серија бр. 0056239, издадена од ПВР — Скопје на Мехмед Хасан Едип, ул. „177“ бр. 54 — Скопје (943)

Лична карта рег. бр. 18735, серија бр. 0040381, издадена од СВР — Скопје на Костадин Стоилов Чакаровски, ул. „279“ бр. 24 — Скопје (944)

Лична карта рег. бр. 62225, серија бр. 0066966, издадена од ПВР — Скопје на Али Џемаил Музафер, ул. „389“ бр. 22 — Скопје (945)

Лична карта рег. бр. 30033, серија бр. 0031357, издадена од СВР — Скопје на Марика Атанас (Неделкова) Икономова, ул. „29“ бр. 11 — Скопје (946)

Лична карта рег. бр. 40189, серија бр. 0655819, издадена од СВР — Скопје на Предрад Славен Јованов, ул. „Народен фронт“ бр. 88 — Скопје (947)

Лична карта рег. бр. 76817, серија бр. 0053413, издадена од ПВР — Скопје на Мира Трајан (Петкова) Негкова, ул. „143“ бр. 15 — Скопје (948)

Лична карта рег. бр. 81960, серија бр. 0057861, издадена од СВР — Скопје на Драгица Блаже Зафиров, ул. „58“ бр. 30 — Скопје (949)

Лична карта рег. бр. 84903, серија бр. 0051344, издадена од ПВР — Скопје на Зора Стојко (Јаневска) Деловска, „Авто команда“ 16/Vil — Скопје (950)

Лична карта рег. бр. 808, серија бр. 0001159, издадена од СВР — Скопје на Александра Петар (Вукашиновиќ) Здравева, ул. „27 март“ бр. 6 — Скопје (951)

Лична карта рег. бр. 3122, серија бр. 0228732, издадена од ПВР — Охрид на Ратка Ристо (Стевановска) Георгиевска, ул. „Сараевска“ бр. 5 — Скопје (952)

Лична карта рег. бр. 65205, серија бр. 0071910, издадена од ПВР — Скопје на Дурак Халим Усеин Ибадет, ул. „122“ бр. 35 — Скопје (953)

Лична карта рег. бр. 52534, серија бр. 0037773, издадена од ПВР — Скопје на Илмија Адем Јусуф Бајрам, ул. „121“ бр. 61 — Скопје (954)

Лична карта рег. бр. 60997, серија бр. 0048231, издадена од ПВР — Скопје на Џемаил Исмаил Али, ул. „145“ бр. 36 — Скопје (955)

Лична карта рег. бр. 57688, серија бр. 0045461, издадена од ПВР — Скопје на Зебуша Рефик Мустафа Адемова, ул. „118“ бр. 43 — Скопје (956)

Лична карта рег. бр. 85826, серија бр. 0062035, издадена од СВР — Скопје на Перса Димо (Здравкова) Стојкова, ул. „291“ бр. 24 — Скопје (957)

Лична карта рег. бр. 59408, серија бр. 0046818, издадена од ПВР — Скопје на Миле Сантов Накovski, ул. „95“ бр. 9 — Скопје (958)

Лична карта рег. бр. 57886, серија бр. 0003990, издадена од ПВР — Скопје на Рамадан Асан Мамут, ул. „189“ бр. 13 — Скопје (959)

Лична карта рег. бр. 65903, серија бр. 0655576, издадена од ПВР — Струга на Џемила Латиф Ариф Јашаровска, Фабрика „Пролетер“ бр. 39 — Скопје (960)

Лична карта рег. бр. 83736, серија бр. 0060173, издадена од ПВР — Скопје на Нехат Шукри Муртеван, ул. „140“ бр. 40 — Скопје (961)

Лична карта рег. бр. 58827, серија бр. 0032537, издадена од ПВР — Скопје на Умер Халил Исмаил, ул. „124“ бр. 48 — Скопје (962)

Лична карта рег. бр. 2061, серија бр. 0001168, издадена од СВР — Скопје на Иванка Јован (Димитрова) Димишкова, ул. „505“ бр. 7 — Скопје (963)

Лична карта рег. бр. 64609, серија бр. 0071217, издадена од ПВР — Скопје на Ајредин Бајрам Сејдиов, ул. „118“ бр. 327 — Скопје (964)

Лична карта рег. бр. 27564, серија бр. 0685515, издадена од СВР — Тетово на Раим Џабир Амети, с. Бродец — Тетовско (769)

Лична карта рег. бр. 21011, серија бр. 0681080, издадена од СВР — Тетово на Гафур Решит Зендели, с. Рогле — Тетовско (770)

Лична карта рег. бр. 2785, серија бр. 0343295, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Амед Шабанов Асановски, с. Согле — Тетовско (771)

Лична карта рег. бр. 5542, серија бр. 0330053, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Асим Асанов Демиров, ул. „Вера Циривири“ бр. 83 — Титов Велес (772)

Лична карта рег. бр. 3197, серија бр. 0529158, издадена од СВР — Куманово на Андон Стојко Додевски, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 92 — Куманово (773)

Лична карта рег. бр. 9806, серија бр. 0063516, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Мијалко Славов Пешовски, с. Кркла — Кривопаланечко (774)

Лична карта рег. бр. 9764, серија бр. 0754285, издадена од СВР — на ОНО Кичево на Дилба Страшева Фиданоска, с. Ехловец — Кичевско (775)

Лична карта рег. бр. 11423, серија бр. 0044134, издадена од СВР — Струга на Керим Синан Иљазоски, с. Франгово — Охридско (776)

Лична карта рег. бр. 2791, серија бр. 0278873, издадена од СВР — Ресен на Тодор Д. Карапанчевски, ул. „Борис Кидрич“ бр. 70 — Ресен (777)

Лична карта рег. бр. 2753, серија бр. 0279104, издадена од СВР — Ресен на Тодорка Н. Богоевска, — Ресен (778)

Лична карта рег. бр. 11931, издадена од СВР — Струмица на Селман Амедов Алиманов, с. Оравица — Струмичко (778)

Лична карта рег. бр. 14123, серија бр. 0334538, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Младен Анастасов Мишевски, с. Слп — Титоввелецко (779)

Лична карта рег. бр. 2623, серија бр. 0747137, издадена од СВР на ОНО Кичево на Мустафа Сабриов Лисичковски, ул. „Св. Темпо“ бр. 117 — Кичево (780)

Лична карта рег. бр. 7035, серија бр. 0667717, издадена од СВР — Тетово на Муарем Џемаил Исмаили, с. Долно Палчиште — Тетовско (781)

Лична карта рег. бр. 16012, серија бр. 0759944, издадена од СВР во Кичево на Мифтар Абиidinov Иљазоски, с. Горани — Кичевско (783)

Лична карта рег. бр. 1455, серија бр. 0305532, издадена од СВР — Штип на Ванчо Трајчо Илов, с. Кр. Дол — Овчеполско (784)

Лична карта рег. бр. 7418, серија бр. 0400228, издадена од СВР — Свети Николе на Трајчо Милан Стојков, ул. „М. Тито“ бр. 37 — Св. Николе (785)

Лична карта рег. бр. 1193, серија бр. 0453703, издадена од СВР — Струмица на Мито Христо Зафиров, ул. „Кирил и Методи“ бр. 68 — Струмица (785)

Лична карта рег. бр. 5365, серија бр. 0345875, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Малинка Горѓи Илова Секулова, Фабрика за порцулан — Т. Велес (787)

Лична карта рег. бр. 4738, серија бр. 0749256, издадена од СВР — Кичево на Хашим Џаферов Трбушоски, ул. „Ј. Мијаловски“, бр. 46 — Кичево (788)

Лична карта рег. бр. 657, издадена од СВР — Брод на Томислав Србиновски, с. Слатино — Кичевско (789)

Лична карта рег. бр. 175, серија бр. 0076836, издадена од СВР — Струмица на Риза Б. Бекиров, с. Иловица — Струмичко (790)

Лична карта рег. бр. 1378, серија бр. 0021888, издадена од ПВР — Охрид на Ристо Лазаров Милевски, с. Конско — Охридско (816)

Лична карта рег. бр. 2348, издадена од СВР — Радовиш на Никола Милев Парталов, ул. „М. Тито“ бр. 54 — Радовиш (817)

Лична карта рег. бр. 16771, серија бр. 3713282, издадена од СВР — Гостивар на Јорде Данилов Гурчиновски, с. Тумчевиште — Гостиварско (813)

Лична карта рег. бр. 5556, серија бр. 0149879, издадена во Прилеп на Ибраим Н. Асановски, ул. „Бнака Џаферови“ бр. 8 — Битола (819)

Лична карта рег. бр. 2644, серија бр. 0472950, издадена од СВР — Струмица на Трајко Тимо Стоилов, с. Дабела — Струмичко. (820)

Лична карта рег. бр. 1122, серија бр. 0453632, издадена од СВР — Струмица на Вера Петар Беличева, ул. „Иво Рибар“ бр. 1 — Струмица. (821)

Лична карта рег. бр. 10624 издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Божин Ристов Пашоски, с. Пашино Рувци — Прилепско. (822)

Лична карта рег. бр. 4706, серија бр. 0185216, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Гроздан Трајанов Илијоски. „Марковска“ бр. 115 — Прилеп. (823)

Лична карта рег. бр. 9608, серија бр. 0190119, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Васил Богев Граороски, с. Крушеани — Прилепско. (824)

Лична карта рег. бр. 466, серија бр. 0144969, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Димитрија Коцев Гацоски, ул. „Ленин“ бр. 101 — Прилеп. (825)

Лична карта рег. бр. 9055, серија бр. 0153403, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Иванка Михајлова Ковилоска, — Прилеп. (826)

Лична карта рег. бр. 457, серија бр. 0340967, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Исеин Османов Муратовски, с. Горно Врановци — Титов-велешко. (827)

Лична карта рег. бр. 13027, серија бр. 0117737, издадена од СВР — Дебар на Фаик Алит Шабаноски, с. Баланци — Дебарско. (828)

Лична карта рег. бр. 5530, серија бр. 0546190, издадена од СВР — Куманово на Мифтар Руфата Муслија, с. Слупчане — Кумановско. (835)

Лична карта рег. бр. 6515, серија бр. 0546393, издадена од СВР — Куманово на Неџит Илџаза Бајрами, с. Горно Којнаре — Кумановско. (836)

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0548322, издадена од СВР — Куманово на Трајанка Зафирова Костовска, с. Пчиња — Кумановско. (837)

Лична карта рег. бр. 2526, серија бр. 0635036, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Милан Младенов Трајковски, с. Герман — Кривопаланечко. (838)

Лична карта рег. бр. 2308, серија бр. 0634818, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Славко Арсов Младеновски, с. Кр. Камен — Кривопаланечко. (839)

Лична карта рег. бр. 4755, серија бр. 0231012, издадена од СВР — Охрид на Цело К. Демировски, с. Издеглавје — Охридско. (840)

Лична карта рег. бр. 29950, серија бр. 0023385, издадена од СВР — Куманово во Стојан Коцев Алексовски, ул. „Ленин“ бр. 50 — Куманово. (842)

Лична карта рег. бр. 1237, серија бр. 0542338, издадена од СВР — Куманово на Амди Гани, Амиди, с. Отља — Кумановско. (843)

Лична карта рег. бр. 3491, серија бр. 0543854, издадена од СВР — Куманово на Сакип Авди Сакипи, с. Алашевци — Кумановско. (844)

Лична карта рег. бр. 7047, серија бр. 0099257, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Славе Стојанов Малинов, с. Дурачка Река — Кривопаланечко. (845)

Лична карта рег. бр. 7474, серија бр. 0082351, издадена од СВР — Струмица на Камил Али Алијов, с. Мемишли — Струмичко. (846)

Лична карта рег. бр. 4338, серија бр. 3044848, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Владо Т. Огњановски, с. Чалошево — Титоввелешко. (847)

Лична карта рег. бр. 20616, серија бр. 0717226, издадена од СВР — Гостивар на Ибраим Целила Демири, с. — Гарјане — Гостиварско. (849)

Лична карта рег. бр. 8382, серија бр. 0040067, издадена од СВР — Скопје на Јаким И. Јакимов, с. Богословец — Овчеполско. (850)

Лична карта рег. бр. 4445, серија бр. 0344955, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Елица Славкова (Илиева) Огњанова, с. Чалошево — Титоввелешко. (848)

Лична карта рег. бр. 683, серија бр. 0623193, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Ки-ро Стојанов Голубовски, с. Псача — Кривопаланечко. (851)

Лична карта рег. бр. 8006, серија бр. 0233014, издадена од СВР — Охрид на Аксе Томе Томевски, с. Белчишта — Охридско. (852)

Лична карта рег. бр. 6713, серија бр. 0114403, издадена во Битола на Божин Пауновски, с. Кажани — Битолско. (853)

Лична карта рег. бр. 18878, серија бр. 0091110, издадена во Битола на Димитар Кузевски, — Битола. (854)

Лична карта рег. бр. 8378, серија бр. 0078998, издадена во Битола на Здравко Димитровски — Битола. (855)

Лична карта рег. бр. 14265, серија бр. 0085737, издадена во Битола на Кемал Исо, ул. „Дихово“ бр. 14 — Битола. (856)

Лична карта рег. бр. 14056, серија бр. 0085775, издадена во Битола на Трајче Трајчевски, ул. „Трговска“ бр. 136 — Битола. (857)

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0005099, на Стојан Ставре Стојановски, с. Зовиќ — Битолско. (858)

Лична карта рег. бр. 5359, серија бр. 0116181, издадена во Битола на Борис Цветковски, с. Сви-ниште — Битолско. (859)

Лична карта рег. бр. 4935, серија бр. 110663, издадена во Битола на Исеин Рамадановски, с. Трновци — Битолско. (860)

Лична карта рег. бр. 15251, серија бр. 0676075, издадена од ОВР на ОНО — Тетово на Раиф Далип Асани, с. Боговиње — Тетовско. (867)

Лична карта рег. бр. 3839, серија бр. 0056550, издадена од СВР — Берово на Герасим Јованов Марковски, с. Владимирово — Малешевско. (868)

Лична карта рег. бр. 4673, серија бр. 0125372, издадена од СВР — Берово на Крум Филипов Ивановски, с. Луковица — Малешевско. (869)

Лична карта рег. бр. 9393, серија бр. 0550374, издадена од СВР — Куманово на Иса Шазир Мисими, с. Коинаре — Кумановско. (870)

Лична карта рег. бр. 19902, серија бр. 0559720, издадена од СВР — Куманово на Кефает Аки Османова, ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 22 — Куманово. (871)

Лична карта рег. бр. 10612, серија бр. 0551177, издадена од СВР — Куманово на Мелаим Амита Нухии, с. Матеиче — Кумановско. (872)

Лична карта рег. бр. 8185, серија бр. 0038896, издадена од ПВР — Струга на Јаков Филипов Пешиневски, с. Вевчани — Охридско. (873)

Лична карта рег. бр. 17437, серија бр. 0022970, издадена од ОВР — Охрид на Трифун Наумов Квковски, с. Драслајна — Охридско. (874)

Лична карта рег. бр. 10086, серија бр. 0042797, издадена од ПВР — Струга на Мусли Изет Вљанин, с. Велешта — Охридско. (875)

Лична карта рег. бр. 10414, серија бр. 350824, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Асан Мемедов Шопески, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (876)

Лична карта рег. бр. 4621, серија бр. 0749138, издадена од СВР на ОНО Кичево на Наум В. Колчиновски, с. Г. Црско — Кичевско. (877)

Лична карта рег. бр. 9230, серија бр. 0550274, издадена од СВР — Куманово на Душан Ванков Илиевски, с. Бајловце — Кумановско. (879)

Лична карта рег. бр. 6462, серија бр. 0547072, издадена од СВР — Куманово на Милан Јаким Станишковски, с. Мургаш — Кумановско. (880)

Лична карта рег. бр. 11432, серија бр. 0044143, издадена од ПВР — Струга на Илија Ламбев Трцовски, с. Д. Белица — Охридско. (881)

Лична карта рег. бр. 4692, серија бр. 0109402, издадена од СВР — Дебар на Костадинка Спасова (Тодоровска) Илковска, с. Битуше — Дебарско. (882)

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 0109403, издадена од СВР — Дебар на Солунка Ристова (Михајлова) Апостоловска, с. Битуше — Дебарско. (883)

Лична карта рег. бр. 5256, серија бр. 0329766, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Демир

Усеинов Османов, ул. „Тушин“ бр. 22 — Титов Велес. (884)

Лична карта рег. бр. 9932, серија бр. 0059756, издадена од СВР — Берово на Нада Глигор (Зи-зајковска) Бецовска, с. Русиново — Малешевско. (885)

Лична карта рег. бр. 10525, издадена од СВР — Дебар на Мамут Мустафа Шабани, с. Жировница — Дебарско. (886)

Лична карта рег. бр. 430, серија бр. 0780509, издадена од СВР — Тетово на Јошко Томо Ивановски, ул. „Дебарце“ бр. 38 — Тетово. (887)

Лична карта рег. бр. 3564, серија бр. 0229174, издадена од ПВР — Охрид на Димко Галабов Марковски, с. Г, Средорече — Охридско. (888)

Лична карта рег. бр. 7371, серија бр. 0112931, издадена од СВР — Дебар на Амид Јонуза Мехмеди, с. Скудриње — Дебарско. (889)

Лична карта рег. бр. 18077, серија бр. 0679127, издадена од СВР — Тетово на Аззи Неим Амети, с. Теарце — Тетовско. (890)

Лична карта рег. бр. 1081, серија бр. 0781539, издадена од СВР — Тетово на Петра Алексо Кочоска, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 247 — Тетово. (891)

Лична карта рег. бр. 9096, серија бр. 011806, издадена од СВР — Дебар на Енвер Рифата Алију, с. Волетин — Дебарско. (892)

Лична карта рег. бр. 13289, серија бр. 0046000, издадена од СВР — Струга на Абедин Тефик Ел-мазовски, с. Калишта — Охридско. (893)

Лична карта рег. бр. 19885, серија бр. 0680559, издадена од СВР — Тетово на Живко С. Петровски, с. Старо Село — Тетовско. (894)

Лична карта рег. бр. 1758, серија бр. 0634268, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Ристо Андонов Николовски, с. Отошница — Кривопаланечко. (895)

Лична карта рег. бр. 8263, серија бр. 0232569, издадена од СВР — Охрид на Лазар Миленков Сиљановски, с. Куратица — Охридско. (896)

Лична карта рег. бр. 3047, серија бр. 0183557, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Неделко Најдов Станчески, с. Кривогаштани — Прилепско. (897)

Лична карта рег. бр. 6471, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петар Алексов Михајловски, ул. „Киро Гаврилоски“, бр. 29 — Прилеп. (898)

Лична карта рег. бр. 11514, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ѓорѓија Крстев Бошески, с. Заполжани — Прилепско. (899)

Лична карта рег. бр. 8237, серија бр. 0153965, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Цане Орданов Јандреоски, ул. „Благоја Шукароски“ бр. 16 — Прилеп. (900)

Лична карта рег. бр. 5093, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Стојче Ристов Димески, с. Бела Црква — Прилепско. (901)

Лична карта рег. бр. 6883, серија бр. 0152439, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Калопа Ристева (Крстеска) Мирческа ул. „Цане Илиевски“ бр. 3 — Прилеп. (902)

Лична карта рег. бр. 20749, серија бр. 0063651, издадена од ПВР — Скопје на Митре Тодоров Ѓорѓиевски, ул. „Мукос“ бр. 28 — Прилеп. (903)

Лична карта рег. бр. 1578, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Павле Васил Трајковски, Кратово — Кумановско. (904)

Лична карта рег. бр. 7969, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Миле Стојчев Јанев, с. Пендак — Кумановско. (905)

Лична карта рег. бр. 7534, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Васил Стојков Станковски, с. Коњух — Кумановско. (906)

Лична карта рег. бр. 11278, серија бр. 0707788, издадена од СВР — Гостивар на Хазби Реџепа Реџепа, с. Прапчиште — Гостиварско. (907)

Лична карта рег. бр. 1677, издадена од ПВР — на ОНО — Кратово на Ѓоре Марков Петков, с. Димонци — Кумановско. (909)

Лична карта рег. бр. 9534, серија бр. 0550479, издадена од СВР — Куманово на Нуредин Н. Реџепа, с. Матејче — Кумановско. (910)

Лична карта рег. бр. 7297, серија бр. 0547807, издадена од СВР — Куманово на Наип Камилџа Рушити, с. Матејче — Кумановско. (911)

Лична карта рег. бр. 3498, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Рамис Меџаилов Абијоски, с. Десово — Прилепско. (912)

Лична карта рег. бр. 1442, серија бр. 0781814, издадена од СВР — Тетово на Томо Мито Серафимоски, ул. „Вера Циривири — Трена“ бр. 11 — Тетово. (913)

Лична карта рег. бр. 6510, серија бр. 0653931, издадена од СВР — Кратово на Стојко Стоилов Јакимов, с. Д. Стубел — Кочанско. (914)

Лична карта рег. бр. 263, серија бр. 0276772, издадена од СВР — Ресен на Трајан Н. Ставрски — Ресен. (915)

Лична карта рег. бр. 898, серија бр. 0209296, издадена од СВР — Охрид на Књагина Јане (Јагличева) Тулева, ул. „Река Места“ бр. 19 — Охрид. (916)

Лична карта рег. бр. 8085, серија бр. 0348595, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Али Раимов Усеинов, с. Подлес — Титоввелешко. (917)

Лична карта рег. бр. 13743, серија бр. 0158081, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Трајче Николов Јосифовски, ул. „Блага Ружета“ бр. 27 — Прилеп. (918)

Лична карта рег. бр. 3567, серија бр. 0328077, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Петре Лазов Чадиов, ул. „Тодор Ацев“ бр. 16 — Т. Велес. (919)

Лична карта рег. бр. 14552, серија бр. 0556266, издадена од СВР — Куманово на Риза Вели Асани, с. Ваксинце — Кумановско. (920)

Лична карта рег. бр. 2262, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Душан Димов Арсовски, с. Сакулица — Кумановско. (921)

Лична карта рег. бр. 9143, серија бр. 0041854, издадена од СВР — Струга на Кемал Р. Мерко, ул. „Боро Дуни“ бр. 15 — Струга. (922)

Лична карта рег. бр. 1324, серија бр. 0377834, издадена од СВР — Кочани на Стојко Митев Станоев, ул. „Маршал Тито“ бр. 45 — Кочани. (923)

Лична карта рег. бр. 6493, серија бр. 0215401, издадена од ОВР — Охрид на Џафер Али Џафер, ул. „Андон Дуков“ бр. 19 — Охрид. (924)

Лична карта рег. бр. 4002, серија бр. 0299512, издадена од СВР на ОНО — Св. Николе на Сали Адемов Асанов, с. Џумаџлија — Титоввелешко. (925)

Лична карта рег. бр. 7792, серија бр. 0100502, издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на Тоне С. Николовски, с. Голема Црцорија — Кривопаланечко. (926)

Лична карта рег. бр. 5857, серија бр. 0098562, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Коце Крстев Стефановски, с. Станци — Кривопаланечко. (927)

Лична карта рег. бр. 15984, серија бр. 0197153, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ордан Димков Ристески, с. Сенокос — Прилепско. (928)

Лична карта рег. бр. 10879, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петар Ангелев Димески, с. Вранче — Прилепско. (929)

Лична карта рег. бр. 12455, серија бр. 0158470, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Киро Николов Јовчески, ул. „Андон Слабејко“ бр. 100 — Прилеп. (930)

Лична карта рег. бр. 2053, серија бр. 0634363, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Коле Стеван Стеванов, с. Тламница — Кривопаланечко. (931)

Лична карта рег. бр. 8043, серија бр. 0072733, издадена од СВР — Гевгелија на Ејуп Амедов Сулејманов, с. Дебели — Гевгелиско. (932)

Лична карта рег. бр. 1050, серија бр. 0017760, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Ристов Рошкоски, с. Палчиште — Прилепско. (933)

Лична карта рег. бр. 2812, серија бр. 0291385, издадена од СВР — Штип на Панче П. Иванов, ул. „Карпуш“ бр. 65 — Штип. (937)

Лична карта рег. бр. 14338, серија бр. 0119048, издадена од СВР — Дебар на Баланца Расима Ади, ул. „Први Мај“ — Дебар. (938)

Лична карта рег. бр. 1224, серија бр. 0341734, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Бранко Пано Николовски, с. Раштани — Титов-велешко. (939)

Лична карта рег. бр. 4767, серија бр. 0310051, издадена од СВР — Штип на Ајредин Н. Османов, с. Степинци — Овчеполско. (940)

Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0304564, издадена од СВР — Штип на Никола Ѓорѓи Тиков, с. Долани — Овчеполско. (941)

Лична карта рег. бр. 12025, серија бр. 0673046, издадена од СВР — Тетово на Нафи Есат Несими, с. Одри — Тетовско. (942)

Лична карта рег. бр. 12231, серија бр. 0553703, издадена од СВР — Куманово на Дане Н. Велковски, с. Пчиња — Кумановско. (971)

Лична карта рег. бр. 110244, серија бр. 0320276, издадена од ОВР во Белград на Наум Васа Буриловски, ул. „15 корпус“ — Струга. (972)

Лична карта рег. бр. 12963, серија бр. 0045674, издадена од СВР — Струга на Цветан Владо Стојчески, с. Бораец — Охридско. (973)

Лична карта рег. бр. 10463, серија бр. 0043172, издадена од СВР — Струга на Фаик Раим Бајрамски, с. Делогожда — Охридско. (974)

Лична карта рег. бр. 9012, серија бр. 0041723, издадена од ПВР — Струга на Мемет Риза Кадри, с. Велешта — Охридско. (975)

Лична карта рег. бр. 2457, серија бр. 0531140, издадена од СВР — Куманово на Петруш Д. Насковски, ул. „Киро Фетак“ бр. 10 — Куманово. (976)

Лична карта рег. бр. 642, серија бр. 0491190, издадена од СВР — Кавадарци на Мила Лазо (Апостола) Чулева, ул. „7 септември“ бр. 68 — Кавадарци. (977)

Лична карта рег. бр. 2721, серија бр. 0544371, издадена од СВР — Куманово на Стратомир Ѓоро Николиќ, с. Табановце — Кумановско. (978)

Лична карта рег. бр. 6980, серија бр. 0477380, издадена од СВР — Струмица на Никола Атанас Георгиев, с. Дрвош — Струмичко. (979)

Лична карта рег. бр. 12030, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Тасе Димев Мирчески, с. Долнени — Прилепско. (980)

Лична карта рег. бр. 6210, серија бр. 0702790, издадена од СВР — Гостивар на Ејуп Гулјазов Мемеди, с. Д. Ваџица — Гостиварско. (981)

Лична карта рег. бр. 6723, серија бр. 0638233, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Петар Василев Димитриевски, с. Радибуш — Кривопалянечко. (982)

Лична карта рег. бр. 1072, серија бр. 0225482, издадена од СВР — Охрид на Никодинка Јонче (Ставресска) Ангелоска, с. Богун — Охридско. (983)

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 084761, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Марија Митрева Лишчева, с. Варош — Прилепско. (984)

Лична карта рег. бр. 2934, серија бр. 0183444, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Кирил Андонов Бисероски, с. Долнени — Прилепско. (985)

Лична карта рег. бр. 2339, серија бр. 0078007, издадена од СВР — Струмица на Кадри Изир Ибушев, с. Мокриево — Струмичко. (986)

Лична карта рег. бр. 6247, серија бр. 0115303, издадена во Битола на Ристе Стојковски, с. Г. Чарлија — Битолско. (987)

Лична карта рег. бр. 9178, серија бр. 0011822, издадена во Битола на Мирко Јончевски, с. Будимирци — Битолско. (988)

Лична карта рег. бр. 58342, серија бр. 0044235, издадена од ПВР — Скопје на Ибрахим Алија Пероли, ул. „102а“ бр. 30 — Скопје. (965)

Лична карта рег. бр. 33800, серија бр. 0031736, издадена од ПВР — Скопје на Лиман Лиман Џафер, ул. „188“ бр. 4 — Скопје. (966)

Лична карта рег. бр. 25282, серија бр. 0020534, издадена од СВР — Скопје на Онче Андонов Ацев, ул. „11 октомври“ бр. 105 — Скопје. (968)

Лична карта рег. бр. 84541, серија бр. 0051339, издадена од ПВР — Скопје на Шефкија Садиков Нунов, ул. „147 бис“ бр. 1а — Скопје. (969)

Лична карта рег. бр. 26853, серија бр. 21795, издадена од СВР — Скопје на Тодор Ангелов Давчевски, ул. „50 бис“ бр. 13 — Скопје. (970)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 2626/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ајриз Хасан Бајрами, со седиште во с. Глажња.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајриз Хасан Бајрами.

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 10196/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Бранко Денков Марковски, со седиште во с. Облавце.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Денков Марковски. (26)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 2389/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 195, рег. бр. 195, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација Злате С. Петков, со седиште во с. Тополовик.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Злате С. Петков. (40)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 9087/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Тимчо Тошев Станковски, со седиште во с. Жељувино.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тимчо Тошев Станковски. (27)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 17006 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Томе Трајков Спасов, со седиште во с. Ваница.

Предмет на работата на дуќанот е воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Трајков Спасов. (28)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 5750/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Миле Дончев Милошевски, со седиште во с. Пелинце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Дончев Милошевски. (29)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 2031/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Милан Денков Мициќ, со седиште во с. Табановце.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Денков Мициќ. (30)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 12776/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Мустафа Демир Бислими, со седиште во с. Бедиње.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Демир Бислими. (31)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 8530/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Владимир Стојчев Поповски, со седиште во с. Мургаш.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Стојчев Поповски. (32)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 12380/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Абадија Илија Тасев Стоилков, со седиште во с. Шопско Рудари.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Тасев Стоилков. (33)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10809/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Дене Зекиров Мамутовски, со седиште во с. Мл. Нагоричане.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дене Зекиров Мамутовски. (34)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 14615/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Владимир Миланов Ивановски, со седиште во с. Челопек.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Миланов Ивановски. (35)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 4518/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Доне Манев Ивановски, со седиште во с. Мургаш.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Манев Ивановски. (24)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 17100/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Идриз Бекир Мемишевски, со седиште во с. Челопек.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз Бекир Мемишевски. (23)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Кривопаланечка околија бр. 2528 од 16-III-1954 година Околинското трговско претпријатие за трговија со индустриски, прехранбени артикли и железарија „Чупино Брдо“, со седиште во Крива Паланка, од 1-IV-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите потражувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража. Уплатите ќе се вршат на чековна сметка 803-Т-40 кај Народната банка во Крива Паланка.

Од Ликвидационата комисија (200)

На основа решението на Народниот одбор на град Скопје бр. 7397 од 24-XII-1953 година Угостителското претпријатие „Шар“, со седиште во Скопје од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги уплатат своите долгови на нашата тек. сметка при Народната банка во Скопје бр. 803-Т-413, а поверителите да ги пријават своите барања до Ликвидационата комисија. По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви рекламации, за исправна ќе се смета книговодствената состојба на претпријатието, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (94)

СОДРЖИНА

Страна

58. Уредба за сеча на дрвна маса во 1954 год.	177
59. Уредба за издавање на летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање	177
60. Решение за одредување на подрачја подложни на смивање и одронување	178
61. Решение за определување на процентот од годишниот износ на разрезаниот денот на доход од земјоделие кој ќе се наплатува од даночните обврзници како аконгација за II тромесечје на 1954 година	179
62. Решение за определување на минималната годишна закупнина за користење на зимските и летните пасишта и пасиштата во шума	180
63. Решение за определување минимални продајни цени на дрвата на корен (шумска такса)	181
64. Одлука за задолжително доставување печатени работи на Пословницата на заводот за заштита на авторски права, во Скопје	182
65. Одлука за дополнување Одлуката за задолжително доставување на печатени работи на Народната библиотека во Скопје	182